

NUTRICON Конгрес 2018

Од **13 до 15 јуни** во **Охрид, Република Македонија** ќе се одржи **Меѓународниот Конгрес NUTRICON 2018**. Конгресот е посветен на: **Квалитет и безбедност на храна, Здравје и Нутриционизам** (видете на: www.keyevent.org).

На овој **меѓународен Конгрес** ќе учествуваат многу лекари, нутриционисти, технолози, инженери, компании, потрошувачи и владини и меѓународни институции од областа на здравството, нутриционизмот како и производители на квалитетна и безбедна храна.

ВАЖНО:

- Членовите на EHEDG и GHI имаат **50 евра попуст на котизацијата**.
- Студентите на додипломски, последипломски и докторски студии имаат **повластени цени за учество** (види на: <http://www.keyevent.org/Nutricion-Registration-Accommodation-Payment>).
- Од **11 до 13 јуни**, на истото место како и Конгресот ќе се одржат акредитирани тренинзи за: **1. Хигиенско инженерство и дизајн и 2. НАССР Тренинг**. Можете да се пријавите за еден од понудените тренинзи. Цените на тренинзите се намалени ако учествувате и на Конгресот.

2от рок за поднесување апстракти е 15 февруари 2018 година (Порано пријавените апстракти имаат приоритет при изборот на говорници).

Теми на Конгресот се:

Состојки и додатоци во храната, Структура на храна, Адитиви, Витамини, Фортификација на храна	Нутритивна физиологија (Енергетски метаболизам, Функционирање на имунолошкиот систем, Когнитивност и Исхрана, Исхрана и Стареење, Нутригеномика, итн).
Производство и Преработка на храна, Прехранбено инженерство и Одржливост	Клиничко здравје и исхрана (Непреносливи болести/Хронични заболувања, Дебелината и Одржување телесна тежина, Дијабетес, Кардиоваскуларни болести, Канцер, Протеинско-енергетска неисхранетост, Неисхранетост, итн)
Анализи на храна, Микробиологија, Хемија и Биохемија на храна, Сензорни својства на храна и IT науки	
Квалитет и Безбедност на храна	Јавно здравје и Нутритивна епидемиологија (Исхрана /Проценка на исхранетост, Неисхранетост, Исхрана на мајки и деца, Непреносливи болести и исхрана, Исхрана и стареење, Исхрана и начин на живот, итн)
Микробиолошки, Хемиски, Физички опасности	
Анализа на ризик (Проценка, Карактеризација, Менаџмент, Комуникација)	Јавно здравје и исхрана (Здравје и Политики на исхрана, Право и пристап до храна, Обезбеденост со храна, Разлики во исхрана и здравје, Непогоди и исхрана, итн)
Прехранбена биотехнологија, Нови биопроизводи, Функционална храна	
Потрошувачи (Однесување, Избор на храна, итн)	Јавно здравје, Исхрана, Хронични заболувања (Исхраната кај: Канцерогени, Кардиоваскуларни, Невролошко-дегенеративни и
Управување со синџирот на храна, Маркетинг, Економија	

	други болести, Превенција на болести со исхрана и исхрана после клинички третман)
Меѓународни програми и проекти	Едукација за исхрана, поврзана со здравје на човек
Едукација, Иновации и Трансфер на знаење	Означување на храна, Нутритивни и Здравствени тврдења (Национални, Меѓународни прописи и глобална хармонизација)
Хигиенско инженерство и дизајн	
Нутритивна биохемија (Јаглехидрати, Масти, Протеини и Аминокиселини, Витамини, Минерали, и др)	Водичи, регулативи и законски прописи (разлики и хармонизација)
Влијание на исхраната врз кранио-фацијалниот развој, Орален канцер и Орално инфективни болести	Хармонизација на едукацијата за нутритивно здравје и тренинг стандарди
Орални болести и Квалитет на живот (од детство до старост)	Потхранетост, особено недостаток на микронутриенти (слаба исхрана или потхранетост, прекумерна исхрана итн)
Ортодонција и Исхрана & Здравје	Здрава исхрана (Био-функционална исхрана)
Специјална суплементална програма за исхрана за жени, доенчиња и деца (Woman, Infants, Children - WIC) и Орална хигиена	Терапевтска исхрана и суплементи при диети
Орално/Дентално здравје и Исхрана (болести на уста и заби)	Исхрана против стареење
Едукација за исхрана поврзана со орално здравје	Исхрана за колективи (масовна исхрана) и Исхрана за групи со специјални потреби (Спортисти, вегетаријанци и Вегани, Религиозна исхрана итн)

Учесниците на NUTRICON 2018 можат да пишуваат:

1. **Апстракт** (ќе бидат објавени во **Book of Abstracts** и **CAB Abstracts database**)
2. **Постери** (ќе бидат прикажани на Конгресот и објавени во **Book of Abstracts** во форма на апстракт)
3. **Цели трудови** (ќе бидат објавени во **Journal of Hygienic Engineering and Design - JHED**, **SCOPUS**, **CABI Full text repository database**, **Food Science and Technology database** и **Global Health database**).

Правилата за пишување на Апстракти (**Guidelines for Abstract submission**), Постери (**Poster instructions**) и Цели трудови се прикажани на: <http://keyevent.org/nutricon call for papers>. Се замолуваат сите Автори своите апстракти да ги поднесуваат преку формуларот што се наоѓа на крајот на: <http://keyevent.org/nutricon call for papers> или на: contact@key.com.mk.

Авторите треба да означат како ќе го презентираат апстрактот:

- а) Само како апстракт што ќе биде објавен во **Book of Abstracts**;
- б) Ќе подготват **Постер** или
- в) Ќе подготват **Цел труд**.

Авторите кои е навеле дека ќе напишат цел труд ќе имаат еден месец за пишување на трудот после датумот на официјалната покана од да поднесе цел труд. **Правилата за поднесување цел труд (Guidelines for Full paper submission) се прикажани на: http://keyevent.org/nutricon_call_for_papers. Ве молиме испратете го вашиот цел труд на: contact@key.com.mk.**

БРОКЕРСКИ НАСТАН

Учесниците на Конгресот ќе имаат можност да учествуваат (без дополнително плаќање) на **Брокерскиот настан**, што е всшност серија на ексклузивни и претходно договорени состаноци помеѓу: претставници на академските/истражувачките институции и производителите на храна и опрема за прехранбена индустрија. На овој настан, претставниците на академските и истражувачките институции меѓусебе или со претстаниците на компаниите може **да договараат соработка и создавање наконзорциуми** за учество во разни ЕУ програми како што се HORIZON 2010, Erasmus и Leonardo da Vinci. [Види повеќе...](#)

ИЗЛОЖУВАЊЕ

NUTRICON 2018 Изложбата е посветена на: компании, институции, дистрибутери итн кои можат да ги изложуваат и презентираат своите најнови производи и услуги. Ова е одлична можност за сите заинтересирани да привлечат нови потрошувачи, да ја зајакнат својата позиција на пазарот и да ги презентираат иновативните производи, опрема, материјали и услуги на сите учесници на Конгресот. Повеќе детали за ова можете да видите во секцијата [exhibitor benefits and packages...](#)

ONLINE РЕГИСТРАЦИЈАТА Е ОТВОРЕНА

Не ја пропуштајте **шансата да учествувате на NUTRICON 2018**, која е една од најголемите платформи за здобивање со нови знаења, вмрежување и бизнис во 2018 година. **Котизацијата за Конгресот** можете да ја видите на: <http://keyevent.org/Nutricon-Registration-Accommodation-Payment>. Учесниците кои ќе се регистрираат до **15 мај** ќе платат намалена котизација. Конгресот нуди и **специјален попуст за студенти** (на: додипломски, мастер и докторски студии) и **пасивни учесници** (слушатели). [Регистрирај се денес...](#)